

Богатиот бизнисмен и медиумски магнат на пределите каде што живее албанската популација, Веби Велија, кој ја поседува ТВ Алсат М, инаку близок пријател на Муса Џафери, увидувајќи дека ДУИ запаѓа во безизлезна ситуација, советуван од луѓе во Пактот за стабилност, организација во која бизнисменот извршува одредена функција, влегува во комбинација со Љубомир Фрчкоски. Преку Муса Џафери му го наметнува на Ахмети, и тоа поради кризата во која се најде неговата партија затоа што не влезе во власта по изборите и избрзаниот чекор за истапување од работата на Собранието.

# ФРЧКОСКИ И ТИТО СПАС НА АХМЕТИ



**СПОРЕД ПРОФЕСОРОТ ПОЖЕЛНО Е СРЕДБИТЕ ДА БИДАТ ПОД ОКО НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФАКТОРИ**

Од реторика на сила, лидерот на ДУИ, Али Ахмети, по Новогодишните празници премина на реторика на мирољубив политичар, кој сака сите "спорни" прашања да ги реши со разговор, при тоа неговиот збор да биде последен, ако може. За изненадување е ваквиот настап, бидејќи и ден денес во Мала Речица оружјето е главен аргумент за решавање на одредени прашања - бизниси или контрола на територии за лични интереси. Речникот на Агрон Буџаку не е за изненадување, бидејќи тој дипломатијата ја изучувал од искусни политички ментори, и нешто повеќе од политика како, на пример, од Хавиер Солана, кој патем речено му е близок пријател. Се знае дека ДУИ, односно ОНА, во текот на воениот конфликт имаше советници од странство, кои ги задржаа речиси до денес. Но, прашањето е кои се тие новите, односно домашните советници на Ахмети?

Во текот на воениот конфликт ОНА добиваше политички совети од пратеничката во швајцарскиот Парламент,

Никол, многу блиска пријателка со Муса Џафери. Советник за безбедност им беше Кларис Патери од Австрија. Во тоа време таа работеше во австриската Амбасада во Република Македонија. Во време на воениот конфликт Патери неколку пати одела кај Али Ахмети во Шипковица. Таа сега работи во УНМИК на Косово и сè уште има можност да контактира со водството на ДУИ.

Богатиот бизнисмен и медиумски магнат на пределите каде што живее албанската популација, Веби Велија, кој ја поседува ТВ Алсат М, инаку близок пријател на Муса Џафери, увидувајќи дека ДУИ запаѓа во безизлезна ситуација, советуван од луѓе во Пактот за стабилност, организација во која бизнисменот извршува одредена функција, влегува во комбинација со Љубомир Фрчкоски. Преку Муса Џафери му го наметнува на Ахмети, и тоа поради кризата во која се најде неговата партија затоа што не влезе во власта по изборите и избрзаниот чекор за истапување од работата на Собранието. Во новонастанатата ситуација се преземаат секавични мерки за да му се овозможи на професорот, покрај пишаните колумни, да ја промови-

ра неговата нова политика за македонската политичка ситуација. Минатиот четврток на телевизијата на Велија, Алсат М, на Фрчкоски му се отстапува десетминутен термин за промовирање на неговите политички ставови, односно видувања на моментната безизлезна политичка ситуација во која се наоѓа Владата. Тој се нуди како експерт за законите за кои е потребно Баденерово мнозинство.

## САМО ТЕТА-ТЕТ СРЕДБА

Фрчкоски сугерира дека средбите на експертско ниво не се многу меродавни за усогласување на ставовите. Според него, тие треба да бидат тета-тет. Се разбира, на тие средби многу е пожелно да присуствуваат меѓународните фактори. Ако се анализираат настапите на ДУИ и на Ахмети, писмото до лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, и интервјуто на претседателот на ДУИ на Алсат М, тие се совпаѓаат со ставовите на професорот. Фрчкоски застанува во триаголникот Влада-ДУИ-меѓународен



Пишува: Венцо ДОНЕВ

# ВО ФРОНТОТ ЗА



**ПАТОТ ДО ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ КАНДИДАТ НЕ Е ЛЕСЕН**

фактор, поставувајќи се себе како единствен фактор кој може да го разреши Гордиевиот јазол.

Во неговите досегашни јавни промоции немаше убави зборови за другарчињата на Али. Можеби играта е малку поголема, од која неког главата ќе го боли. Времето ќе покаже дали има некој друг во позадина и дали се игра за сопствена самопромоција. Сè друго би било во стилот за идеалите гинат будалите. Или, што беше тоа?!

## ТИТО СИ ЗАКАЖАЛ СРЕДБА ВО ТЕТОВО

Каква е улогата на Тито Петковски во овој триаголник, како член на владејачката коалиција? Дали изјавата за учеството на ДУИ во власта беше само пренесена порака од Брисел или, пак, тргување во матната ситуација за заземање на подобра стартна позиција кога ќе почне гужвата? Една работа е појасна, Петковски не ја пренел идејата на некои Европејци само во медиумите, туку тој организирал средба со Ахмети во Тетово. Тогаш, малата реконструкција или поточно поместувањето во ресорите на ДПА не значи дека предизвикале револт во редовите на НСДП, туку тоа е вешто искористено да се покрие средбата со лидерот на ДУИ. Можеби отстрана гледано, острите реплики кои си ги упатија Тито Петковски и Мендух Тачи беа само нервозна реакција за рестројување во коалицијата. Лидерот на НСДП предложи ДУИ да влезе во власта, истакнувајќи го тоа како конкретна порака од Брисел. Но, се знае дека ДПА не

сака да ја дели власта со ДУИ, па затоа реакцијата на Тачи беше очекувана, при што на Петковски му порача повеќе да се грижи за својата партија за да не заврши како Тупурковски. Тачи не застана тука, туку на собраниската седница за избор на Џелил Бајрами за министер за животна средина и просторно планирање, како и на Имер Алиу за министер без ресор, во дискусиите со Ивановски и со Макрадули, на потпретседателот на Собранието, Иван Анастасовски од НСДП, му укажа дека односот кон него му е некоректен, што може да значи и крај на неговата потпретседателска кариера. Острите изјави на Тачи не биле случајни, туку тие биле директно испровоцирани од Петковски, кој се плаши дека ги губи позициите во владината коалиција, па затоа му закажал средба на Али Ахмети, која се одржала во Тетово. Тито му кажал на Али дека европарламентарците велат дека тој е во право и оти тие го поддржуваат да влезе во власта. Претседателот на НСДП ја направил средбата мислејќи дека ДУИ сигурно влегува во владиното мнозинство, на тој начин сакал да си обезбеди подобра позиција кај Ахмети, затоа што ДПА и ВМРО-ДПМНЕ сакале да го потиснат со ВМРО-НП. НСДП најсилна позиција има во Министерството за одбрана, при што другите коалициони партнери немаат допир во овој ресор, додека на сопартијците на Тито им се скратени можностите да дејствуваат во другите министерства. Ахмети вели дека не сака да влезе во власта, но за широка коалиција може да размисли. Тоа значи најлесен начин за соборување на Владата на ВМРО-ДПМНЕ и на ДПА.

Чувствувајќи ја опасноста, лидерот на НСДП се зближува со Бучковски, каде што набрзина се измазнија спротивставените мислења, но и скандали, во Министерството за одбрана. Средбата меѓу министерот Лазе Еленовски и Владо Бучковски помина во духот на децата од нашето маало, односно во секоја играчка има плачка, ама и прочка, или најпрецизно, лицемерие од заеднички интерес. Во оваа насока, можеби не беа изненадувачки топлиите зборови на Конгресот на СДСМ за партијата на Петковски и можното нивно приближување, што всушност значи правење на што поголем јаз меѓу сегашните коалициони партнери до зајакнувањето на СДСМ и на ДУИ. Познато е дека Владо Пивоваров беше прв човек на военото разузнавање во времето на Бучковски, а подоцна ја напушти таа позиција и стана член на партијата на Петковски. Оттаму, се чини, мазнењето на односите е во рестројувачка насока, при што врз Владата ќе се прави поголем притисок. Во една вака поставена констелација Петковски би бил идниот претседателски кандидат поддржан од ДУИ, додека Црвенковски повторно би станал премиер и лидер на СДСМ.

## СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПРИТИСКА

Потегот на Петковски да се сретне со Ахмети и да го поддржи за влегување во власта, според политичките експерти, е направен под притисок на Социјалистичката интернационала. Ако НСДП сака да биде дел од нивното семејство таа мора да ги спроведува нејзините наредби. На оваа групација ѝ припаѓаат Хавиер Солана, Хозе Мануел де Баросо и други.

Во групацијата на левичарски партии, а која е во власта, се вбројува и Социјалистичката партија. Пред изборите, Меѓународниот републикански институт (ИРИ) од САД правеше две симулации на десничарски партии, при што немаше место за Тито и за Синго. Симулациите покажаа дека во Македонија многу подобро ќе функционира десничарска влада отколку мешовита со левичари. Не е случајна понудата на Тачи ДПА да се повлече во опозиција за ДУИ да биде во власта. Евентуалното повлекување на ДПА од коалицијата ќе значи автоматско повлекување и на ВМРО-НП, што всушност претендира да се претвори во владина криза, но и криза во ВМРО-ДПМНЕ.

Како и да е, работите ќе се расчистуваат на 5 март на меѓукоалиционата средба. Сепак, работите ќе се искристализираат по конгресите на ВМРО-ДПМНЕ и на ВМРО-НП, при што може да се очекуваат структурни поместувања во Владата.